



# Нова Година Перу, Боливија, Чиле, Аргентина, Бразил

25. декември 2020. - 19. јануари 2021.  
26 дена - 20 ноќи

“ Незаборавно новогодишно патување во Јужна Америка - Перу, Боливија, Чиле, Аргентина,  
Бразил!

”



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

## План и програма

### Ден 1: Состанок на групата и поаѓање

Состанок на групата во Белград и поаѓање за Будимпешта. Лет од Будимпешта во 06:00h (AF 1695) со преседнување во Париз. Пристигнување во Париз во 08:30h и преседнување на лет за Лима во 13:10h (AF 480). Пристигнување во Лима по локално време. Трансфер до сместувањето во дел на Лима кој е безбеден, опуштен, близу океанот и со добра забава. Загревање за Латинска Америка.

#### Превоз

Трансфер од Белград до Будимпешта

Авиобилет со сите такси на релација Будимпешта – Париз во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Авиобилет со сите такси на релација Париз – Лима во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Трансфер од аеродром до сместување

#### Сместување

Хотел \*\*\* во Лима (1 ноќ)

#### Место

Белград, Будимпешта, Париз, Лима

### Ден 2: Факултативен излет - разгледување на Лима

Факултативно разгледување на историскиот центар на Лима. Плошадот на оружјето (*Plaza del Armas*), плошадот Сан Мартин, катедралата, народниот музеј, палатата на правдата. Во близина на историскиот центар е и познатата црква на Свети Франциско со катакомби во нејзините ѕидини. Факултативно разгледување на Мирамар, дел на Лима кој се наоѓа на брегот на Тихиот океан, паркот Кенеди, паркот и плошадот на Љубовта (*Plaza y parque del Amor*) и боемскиот Баранко. Враќање во сместувањето.

#### Сместување

Хотел \*\*\* во Лима (1 ноќ)

#### Место

Лима

#### Факултативни излети

Лима City Tour

### Ден 3: Пристигнување во Куско

Лет до Куско. Се качуваме на 3400 метри. Некогашната престолнина на Инките, а денес мал и опуштен град опкружен со Андите и историски градови. Факултативен излет - разгледување на градот. *Plaza del Armas*, плошадот Сан Франциско, локалниот пазар, катедралата Св. Доминго... Сместување.

#### Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авиобилет со сите такси на релација Лима – Куско, во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Трансфер од аеродром до сместување

#### Сместување

Guesthouse во Куско (1 ноќ)

#### Место

Куско (Cusco)

### Ден 4: Факултативен излет - Светата долина на Инките

Факултативен излет - Светата долина на Инките. Древни градови во долината на Инките кои се наоѓаат во цврстата преградка на реката Урубамба: Писак, Олантајтамбо и Чинчеро. Живописни градови кои во некои аспекти се поинтересни дури и од самиот Мачу Пикчу. Цркви и шпански колонијални градби. Се запознаваме со голем број туристи од сите делови на светот и пиеме јаки билни чаеви кои ни даваат сила и ни помагаат да ја издржиме надморската височина. Одиме кон небесата! Враќање во сместувањето.

#### Сместување

Guesthouse во Куско (1 ноќ)

#### Место

Куско (Cusco)

#### Факултативни излети

Светата долина на Инките



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

#### Ден 5: Дводневен факултативен излет - Мачу Пикчу

Дводневен факултативен излет на Мачу Пикчу (*Machu Picchu*). Трансфер од Куско до Олантајтамбо каде се качуваме на познатиот воз за Агвас Калиентес (*Aguas Calientes*), бајковито место опкружено со Андите кое претставува предворје на амазонскиот регион. Трансфер до сместувањето.

##### Сместување

Guesthouse во Куско (1 ноќ)

##### Место

Куско (Cusco)

##### Факултативни излети

Мачу Пикчу

#### Ден 6: Продолжение на факултативниот излет - Мачу Пикчу

Продолжение на излетот на Мачу Пикчу. Влегуваме во историското наоѓалиште и град кој бил центар на Инките. Луѓето од високото општество на Инките доаѓале тука на одмор! Чувството е неверојатно. Го истражуваме мистериозниот град, ги разгледуваме тврдините и рушевините и ја слушаме приказната за големото царство на Инките. Попладне со воз се враќаме во Олантајтамбо, а потоа и во Куско. Трансфер до сместувањето.

##### Сместување

Guesthouse во Куско (1 ноќ)

##### Место

Куско (Cusco)

#### Ден 7: Слободен ден или прилика за адреналинска авантура во долината Урубамба

Слободно време во Куско. Прилика за купување на познатите џемпери, капи и шалови од лама како и други бројни автентични сувенири. За љубителите на авантура предложуваме факултативен излет на чудесниот *zip line* над Урубамба. Вечерта се спремаме за ноќно возење кон Боливија.

##### Превоз

Ноќно возење од Куско до Копакабана

##### Место

Куско (Cusco)

#### Ден 8: Уживање покрај езерото Титикака (Titicaca)

Пристигнување во Боливија во место кое се вика Копакабана (*Copacabana*). Град на езерото Титикака (*Titicaca*), највисокот пловно езеро на светот, нè посакува добродроде во еден нов свет. Во близина се наоѓа и *Isla de Sol*, познато место каде според преданието е роден Богот на Сонцето Инти.

##### Сместување

Хотел \*\*\* во Копакабана (1 ноќ)

##### Место

Копакабана (Copacabana)

#### Ден 9: Пристигнување во Ла Паз

Трансфер до Ла Паз. Сместување и прилика за запознавање на највисоката престолнина на светот.

##### Превоз

Трансфер од Копакабана до Ла Паз

##### Сместување

Hotel \*\*\* во Ла Паз (1 ноќ)

##### Место

Ла Паз

#### Ден 10: Слободен ден или можност за организирање на факултативен излет - Death road

Слободен ден или можност за организирање на факултативниот излет на *death road*, познатиот пат на смртта – Јунгас (*Jungas*). Спуштање со велосипеди од 5.000 метри на 1.300 метри низ планината со неверојатна брзина! Три часа и половина спуштање по ридот низ прекрасните предели, водопади, шуми и реки. Враќање во Ла Паз. Луд ноќен живот во баровите.

##### Сместување

Hotel \*\*\* во Ла Паз (1 ноќ)

##### Место

Ла Паз



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

#### Ден 11: Факултативен излет - Ла Паз и Долината на Месечината

Факултативен излет – разгледување на Ла Паз и Долината на Месечината Го разгледуваме највисокиот главен град на светот, се возиме со жичарница над целиот град, се запознаваме со секојдневието на народот Ајмара (*Aymara*) и им се восхитуваме на релјефите кои изгледаат како од друга планета во Долината на Месечината. Напуштање на сместувањето и слободно време за истражување на вештерските пазари и уживање во храната. Вечерта се упатуваме кон Салар де Ујуни (*Salar de Uyuni*).

#### Превоз

Ноќно возење од Ла Паз до Салар де Ујуни

#### Место

Ла Паз

#### Факултативни излети

Ла Паз и Долината на Месечината

#### Ден 12: Салар де Ујуни (*Salar de Uyuni*)

Пристигнуваме во Салар де Ујуни, се качуваме во циповите и тргнуваме во тридневна авантура. Го преминуваме најголемото солено земјиште по површина на светот кое се простира на повеќе од 10 илјади квадратни километри. Со облаците кои се рефлектираат во непрегледната белина, го посетуваме споменикот Дакар и ги правиме најлудите фотографии.

#### Сместување

Сместување во Салар де Ујуни (1 ноќ)

#### Место

Салар де Ујуни

#### Ден 13: Посета на лагуните

Посета на езера со необични бои и нереални предели – Лагуна Верде (*Laguna Verde*), Лагуна Роха (*Laguna Roja*), вулкани и гејзери, кањони и природа каква досега не сме имале можност да видиме... Се упатуваме кон Чиле.

#### Сместување

Сместување во Салар де Ујуни (1 ноќ)

#### Место

Салар де Ујуни

#### Ден 14: Сан Педро де Атакама (*San Pedro de Atacama*)

Преминување преку Андите, необични бои, облаци на дофат на раката, фламингоси и нереален свет околу нас. Пристигнуваме во Сан Педро де Атакама во Чиле.

#### Превоз

Трансфер до Сан Педро де Атакама

#### Сместување

Хостел во San Pedro de Atacama (1 ноќ)

#### Место

San Pedro de Atacama (Атакама)

#### Ден 15: Пристигнување во Сантјаго де Чиле (*Santiago de Chile*)

Трансфер до Калама и лет за Сантјаго де Чиле (*Santiago de Chile*), главниот град на Чиле кој е сместен во централната долина на земјата на височина од 520 метри. Трансфер до сместувањето. Факултативен излет – разгледување на градот каде од секој дел можат да се видат врвовите на Андите, ќе ги посетиме знаменитостите од колонијалниот период, театарот, националната библиотека, музејот на ликовни уметности, старата зграда на Конгресот, ридот Санта Луција (*Santa Lucia*)...

#### Превоз

Трансфер од Сан Педро де Атакама до аеродром во Калама

Авиобилет со сите такси на релација Калама – Сантјаго де Чиле во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Трансфер од аеродром до сместување

#### Сместување

Хостел во Сантјаго (1 ноќ)

#### Место

Сантјаго де Чиле



#### Ден 16: Факултативен излет Валпраисо (Valparaiso)

Факултативен излет во Валпраисо (*Valparaiso*), прекрасен град на брегот на Тихиот океан, кој е преполн со шарени куќички и е под заштита на УНЕСКО. Град кој претставува лулка на чилеанската нација. Враќање во Сантјаго.

##### Сместување

Хостел во Сантјаго (1 ноќ)

##### Место

Сантјаго де Чиле

##### Факултативни излети

Валпараисо (Valparaiso)

#### Ден 17: Буенос Аирес

Трансфер до аеродорм и лет за Буенос Аирес. Трансфер до хостел. Главниот град на Аргентина, втор по големина во Јужна Америка, град на устието на реката Ла Плата (*La Plata*) во Атлантскиот Океан. Град на тангото, фудбалот, вино, најдобриот бифтек на светот, Марадона, Евита Перон...

##### Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авиобилет со сите такси на релација Сантјаго де Чиле - Буенос Аирес во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Трансфер од аеродром до сместување

##### Сместување

Хостел во Буенос Аирес (1 ноќ)

##### Место

Буенос Аирес

#### Ден 18: Слободен ден или разгледување на знаменитостите од колонијалниот период

Факултативен излет - разгледување на градот: Зградата на Конгресот, *Casa Rosada*, *Plaza de Mayo*, познатиот Обелиск, библиотеката Атенео (*Ateneo*), гробиштата Реколета (*Recoleta*)... Возбудлив ноќен живот придружен со малбек вино и звуците на тангото.

##### Сместување

Хостел во Буенос Аирес (1 ноќ)

##### Место

Буенос Аирес

#### Ден 19: Слободен ден или разгледување на колоритниот квартал Бока

Продолжуваме со факултативниот излет разгледување на градот се упатуваме кон познатата Ла Бока (*La Boca*), шарен и посебен квартал на Буенос Аирес, посета на Ла Бомбоњера (*La Bombonera*), приказни за Марадона, и пробување на познатото јадење чорипан (*choripan*) зачинето со чимичури (*chimichurri*).

##### Сместување

Хостел во Буенос Аирес (1 ноќ)

##### Место

Буенос Аирес

#### Ден 20: Пристигнување во Фоз де Игуасу (Foz de Iguazu)

Трансфер до аеродромот и лет за Фоз Игуасу. Трансфер до сместувањето.

##### Превоз

Трансфер од сместување до аеродром

Авиобилет со сите такси на релација Буенос Аирес – Пуерто Игуасу во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Трансфер од аеродром до сместување

##### Сместување

Хостел во Foz de Iguazu (1 ноќ)

##### Место

Водопадите Игуасу



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

### Ден 21: Факултативен излет - Водопадите Игуасу

Факултативен излет – Игуасу водопади или „големата вода“ како што ги викале Гуараните (*Guarani*), претставуваат најголем систем на водопади на светот. Се состојат од 275 водопади кои ги прави реката Игуасу на границата помеѓу аргентинската провинција Мисионес (*Misiones*) и бразилската сојузна држава Парана (*Parana*). Опкружени со бујната вегетација на џунглата, во придружба на туканите (*oucan*) и коатите (*coati*), видови на ракуни карактеристични за ова место. Го впиваме чудото на природата заедно со моќните звуци на водата која паѓа и боите на виножитата кои се појавуваат над и помеѓу водопадите.

#### Сместување

Хостел во Foz de Iguazu (1 ноќ)

#### Место

Водопадите Игуасу

#### Факултативни излети

Водопадите Игуасу (Iguazu)

### Ден 22: Рио де Жанеиро

Трансфер до аеродром и лет кон престолнината на Базил, прочуениот Рио де Жанеиро (*Rio de Janeiro*). Популарен, жив, уникатен и заводлив. Еден дел се наоѓа под заштита на УНЕСКО, а другиот дел го красат барови, самба и долги песочни плажи. Рио го основале португалците на 1 јануари 1502 година и го крстиле "Јануарска река". Трансфер до сместувањето. За крајот на денот препорака е качување на карпата Арпоадор, дом на уникатни кактуси. Мал полуостров помеѓу Ипанема и Копакабана од кој има неверојатен приказ на сонцето кое заоѓа позади најголемата бразилска фавела, Росиња. Кариоките со аплауз го отпоздравуваат секој залез на сонцето, а ние на враќање кон сместувањето застануваме во некои од нивните барови за да пробаме необични комбинации на амазонско овошје како асаи и рум и да кроиме авантуристички планови за наредните денови.

#### Превоз

Трасфер од сместување до аеродром

Авиобилет со сите такси на релација Игуасу – Рио де Жанеиро во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Трансфер од аеродром до сместување

#### Сместување

Хотел \*\*\* во Рио де Жанеиро (1 ноќ)

#### Место

Рио де Жанеиро (Rio de Janeiro)

### Ден 23: Факултативен излет - Тижукa, статуата на Исус Спасителот, Маракана и Самбодрома

Факултативен излет во прашумата Тижукa (*Tijuca*), статуата на Исус Спасителот (*Christ the Redeemer*), стадионот Маракана и Самбодрома (*Sambodromo*). Прашумата зазема речиси десетина од територијата на Рио и ја нарекуваат „белите дробови на градот“. Поминуваме низ егзотичен зелен свет и продолжуваме до статуата на Исус Спасителот на ридот Корковадо (*Corcovado*) која спаѓа во седумте нови светски чуда. Подигната е во дваесеттите години на минатиот век. Денес стои со раширени раце над заливот Гванабара (*Guanaabara*) и ги благословува кариоките (жителите на Рио). Статуата е сместена на ридот Корковадо на височина од 710 метри, од кој се пружа неверојатен поглед на живописните делови на Рио. Спортскиот бисер на Рио кој не смее да се пропушти е стадионот Маракана. Познатиот стадион сè уште претставува горчлив спомен на кариоките за „Мараканасо трагедијата“, кога во 1950 година шокантно им избега титулата светски првак. Денот ќе ги разведеме со боите на Самбодрома, местото од кое почнува познатото дефиле во Рио односно карневалот кој со децении важи за планетарен спектакл. Овде се собираат главните школи за самба од целата земја облечени во богато украсените костуми потсетувајќи дека Рио е престолнината на хедонизмот. Враќање во сместувањето.

#### Сместување

Хотел \*\*\* во Рио де Жанеиро (1 ноќ)

#### Место

Рио де Жанеиро (Rio de Janeiro)

#### Факултативни излети

Статуата на Исус Христос Искупителот, Дона Марта и Лаге

### Ден 24: Факултативен излет - Шеќерна Глава, Олимпискиот булевар, скалите Селарон и паркот Лега

Факултативен излет - Шеќерната Глава (*Pão de Açúcar*), Олимпискиот булевар, скалите Селарон (*Selaron*), паркот Лега и гурманскиот рај – Ботафого (*Botafogo*). Ден за посета на највпечатливите знаменитости на Рио. Одиме на другиот крај на градот да ја посетиме познатата Шеќерна Глава која се наоѓа над заливот Гванабара (*Guanaabara*), а чиешто име симболизира издигнување на островот од заливот кој е дел од Атлантскиот Океан. Оттаму се гледаат областите Урка (*Urca*), Ботафого и Копакабана. Не ја пропуштаме можноста да се прошетаме и по препознатливите скали на Хорхе Селарон (*Jorge Selaron*). Низ скалите провејува сината, жолтата и зелената боја како боите на бразилското знаме. Бројни музички ѕвезди како *Snoop Dog* и бендот *U2* имаат снимено видео спотови на ова место. За крај се запознаваме и со урбаната страна на Рио. На Олимпискиот булевар нè чекаат огромни графити. Неискористените некогашни хангари неодамна станале место за изразување на алтернативниот Рио. За крај на денот одмараме во зеленилото на Паркот Лега каде се наоѓа грандиозна вила од почетокот на минатиот век која еден богат индустријалец ѝ ја подарил на својата жена за одржување на своите музички настапи. Враќање во сместувањето.

#### Сместување

Хотел \*\*\* во Рио де Жанеиро (1 ноќ)

#### Место

Рио де Жанеиро (Rio de Janeiro)

#### Факултативни излети

Шеќерна глава, Олимписки булевар и стадионот Маракана



**ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ**

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

---

#### **Ден 25: Напуштање на сместувањето и слободно време до поаѓање**

По напуштање на сместувањето, денот го користиме за одмор и факултативна посета на најпознатите плажи на градот. Уживање на Копакабана и Ипанема. Пиеме капириња и ја впиваме бразилската енергија. Препознатливото шеталиште на овие две плажи со брановидни шари мами туристи од целиот свет. Покрај капење на плажите има и бројни терени за фудбал и одбојска на песок, лежалки, свежи кокоси и вкусни морски плодови. Уште малку слободно време пред враќањето дома. Трансфер до аеродром и лет за Париз во 20:40h (AF 467).

#### **Превоз**

Трансфер од сместување до аеродром

Авиобилет со сите такси на релација Рио де Жанеиро - Париз во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

#### **Место**

Рио де Жанеиро (Rio de Janeiro), Париз

#### **Ден 26: Враќање и крај на патувањето**

Пристигнување во Париз во 11:50h. Лет за Будимпешта во 13:20h (AF 1294). Пристигнување во Будимпешта во 15:30h. Трансфер до Белград. Крај на патувањето.

#### **Превоз**

Авиобилет со сите такси на релација Париз – Будимпешта во економска класа со 23кг. чекиран и 7кг. рачен багаж

Трансфер од Будимпешта до Белград

#### **Место**

Будимпешта, Белград

#### **Цени и услови**

## Сместување

**Сместување****Што е вклучено**

- Комплетна организација и услуга претставник на агенцијата на дестинацијата
- Сместување во двокреветни соби во хотел \*\*\* (по локална категоризација) на база ноќевање во Перу (2 ноќевања во Лима)
- Сместување во двокреветни соби во хотел \*\*\* (по локална категоризација) на база ноќевање во Перу (4 ноќевања во Куско)
- Сместување во двокреветни соби во хотел \*\*\* (по локална категоризација) на база ноќевање во Боливија (1 ноќевања во Копакабана)
- Сместување во двокреветни соби во хотел \*\*\* (по локална категоризација) на база ноќевање во Боливија (2 ноќевања во Ла Паз)
- Сместување во двокреветни соби во hostel (по локална категоризација) на база ноќевање во Чиле (1 ноќевање во Педро де Атакама)
- Сместување во двокреветни соби во hostel (по локална категоризација) на база ноќевање во Чиле (2 ноќевања во Сантијаго)
- Сместување во двокреветни соби во hostel (по локална категоризација) на база ноќевање во Аргентина (3 ноќевања во Буенос Аирес)
- Сместување во двокреветни соби во hostel (по локална категоризација) на база ноќевање во Бразил (2 ноќевања во Фоз де Игуасу)
- Сместување во двокреветни соби во хотел \*\*\* (по локална категоризација) на база ноќевање во Бразил (3 ноќевања во Рио де Жанеиро)
- Трансфер со комбе на релација Белград - аеродром во Будимпешта - Белград
- Авиобилет со сите такси на релација Будимпешта - Лима, во економска класа
- Авиобилет со сите такси на релација Лима - Куско, во економска класа
- Авиобилет со сите такси на релација Калама - Сантијаго де Чиле, во економска класа
- Авиобилет со сите такси на релација Сантијаго де Чиле - Буенос Аирес, во економска класа
- Авиобилет со сите такси на релација Буенос Аирес - Игуасу, во економска класа
- Авиобилет со сите такси на релација Игуасу - Рио де Жанеиро, во економска класа
- Авиобилет со сите такси на релација Рио де Жанеиро - Будимпешта, во економска класа
- Сите трансфери од аеродром до сместување, од сместување до аеродром и измеѓу градовите по планот и програмата на патувањето

Регуларна цена

**2.890,00** EUR

First minute

Важи за пријави до 25.10.2020.

**2.790,00** EUR**Не е вклучено**

- Факултативни излети и влезници за културно-историски споменици
- Виза за Боливија
- Излезна такса за Боливија (25 УСД)

Сите уплати се вршат исклучиво во денарска противвредност по курс од 62 денари за 1 евро и тоа: при пријавување се плаќаат 100€. По формирање на групата се уплаќаат уште 600€, а преостанатиот дел се плаќа најдоцна 7 недели пред поаѓање. Моожност за плаќање преку трансакциска сметка (на фактура) и со платежни картички Visa, Master, Maestro.

**Факултативни излети****Лима City Tour**

Цена: 45,00 EUR

После прошетката во паркот Кенеди (*Kennedy*) кој уште го нарекуваат и Паркот на мачките одиме со автобус до историскиот центар на Лима. Тука за прв пат се среќаваме со шпанското колонијално наследство и дознаваме зошто речиси секој плоштад во Јужна Америка се вика *Plaza del Armas*. Доколку не се укаже прилика ќе присуствуваме на смената на стража на плоштадот каде со сета помпа Перуанците потсетуваат на својата борба за независност во XIX век. Потоа се уплатуваме кон колоритниот дел на градот покрај брегот кој се вика Баранко (*Barranco*). Доколку сакате може да уживате во свежата морска храна во рестораните со најубавиот





ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

поглед на Тихиот Океан во Лима. Тука нè чекаат бројни специјалитети како *chicha morade* и *seviche*. Попатно, се фотографираме пред многубројните графити кои го красат овој крај. Ќе одиме и до романтичниот Мост на воздишките. Подоцна ќе се прошетаме и низ Паркот на љубовта каде ќе го дочекаме залезот на сонцето.

### Светата долина на Инките

Цена: 75,00 EUR

Светата долина на Инките – целодневен излет – На овој целодневен излет се запознаваме со древната цивилизација на Инките. Посетуваме три големи археолошки наоѓалишта. Писак (*Pisac*), Олантајтамбо (*Ollantaytambo*) и Чинчиро (*Chinchero*) се места на кои ќе го разбереме секојдневниот живот на Инките и на нивните поданици. Ќе ги слушаме приказните на нашиот локален водич за боговите кои ги обожавале, како ја чувале храната, како транспортирале стоки, како комуницирале итн. Оваа цивилизација го доживеала својот зенит во текот на XV век, а веќе во средината на XVI век била покорена од страна на шпанските конкистадори. Сите споменати локалитети се наоѓаат во магичната природа околу реката Урубамба (*Urubamba*). Писаксе наоѓа покрај реката Урубамба, која на Кечуа (*Quechua*) и Ајмара (*Aymara*) јазиците се вика Вилканота (*Vilcanota*), а денес на локалитетот може да се видат тераси кои Инките ги користеле за одгледување на различни култури на големи надморски височини. Олантајтамбо е стара престолнина која ја основал владетелот Пачакути (*Pachacuti*) и во неа изградил куќи и церемонијален центар. Поголемиот дел од населението кое живее во Чинчиро се потомци на стариот народ Кечуа и тука ќе имаме можност да се запознаеме со деталите за нивниот живот и уредување. На овој излет освен со археолошките локалитети ќе се запознаеме и со конкретни занаети, па ќе научиме на пример како се бојат ткаенините или како се препознава вистинско сребро. Исто така, ќе посетиме и селски пазар каде покрај сувенирите ќе можеме да се сликаме и со припитомени лами. Во текот на овој ден имаме и вклучен ручек во најпознатиот ресторан во оваа долина. Тука нè чека неограничено јадење на разновидна перуанска храна, а за ваквата разновидноста најдобро говори фактот дека само андските култури познаваат преку 3800 видови на компир.

\*Во цената на излетот не е вклучена влезница и таа чини 70 PEN

### Мачу Пикчу

Цена: 105,00 EUR

Најпознатиот град на Инките, во долината на реката Урубамба, недалеку од Светата долина, бил непознат за шпанските конкистадори и западната цивилизација до 1911 година. На списокот на светско наследство на УНЕСКО е од 1983 година. Скриената престолнина на Инките била изградена околу 1450 година, а напуштена 100 години подоцна, со доаѓањето на шпанските конкистадори. На самиот локалитет има делови каде што живееле, храмови посветени на богот на сонцето, разни скулптури, астрономски часовници, па дури и гробници, како и патеки по кои гласниците (гласниците) минавале низ планинските сртови. Во цената на патувањето е вклучено: локален водич на англиски јазик, организиран превоз според планираниот план, услуги на претставник на нашата агенција.

### Ла Паз и Долината на Месечината

Цена: 35,00 EUR

Со овој излет го запознаваме највисокиот главен град на светот кој се наоѓа на околу 3650m височина, како и неговата околина. Денот го започнуваме со осврт на шпанското колонијално наследство. На плоштадот Муриљо (*Murillo*) е погубен најголемиот борец за независност од мадридската круна, Педро Муриљо. На самиот плоштад се наоѓаат Катедралата, Конгресот, како и Претседателската палата. На ова место се запознаваме со политичкиот живот на Боливија и како во последните години го обележуваат кокаљеросите (*Cocaleros*) и претседателот Моралес. Ќе ја разгледаме и црквата Сан Франциско (*San Francisco*) која е специфична по тоа што има е градена во барокен стил, содржи детали од автохтоните народи. При разгледувањето на Ла Паз ќе ги посетиме со автобус и видиковците на овој несекојдневен град меѓу кои и Килџи Килџи (*Killji Killji*) од кој ја има најубавата панорама и поглед од речиси 360 степени на планината Иљимани (*Ilimani*). Ќе имаме можност да се возиме и со највисоката жичарница на светот која поминува низ еден град. Незаборавното искуство над Ла Паз ќе го надополниме со посета на Долината на Месечината. Таа претставува чудесно обликуван релјеф кој потсетува на површината на Месечината што го потврдил и самиот Нил Армстронг. Поради силниот ветар и дожд, песокот и глината се поиграле со овој предел оставајќи ги посетителите без здив. Како со орнаменти просторот е украсен и со по некој кактус, единствената вегетација што може да опстане на ваков терен. Денот го завршуваме на Вештерскиот пазар. Тука може да се најдат многу необични предмети и сувенири како фетуси од лама кои локалното население ги жртвува на божицата на земјата, Пачамама.

### Валпараисо (Valparaiso)

Цена: 40,00 EUR

Посета на Валпараисо, живописно гратче на брегот на Пацификот кое е под заштита на UNESCO, а кое одишува со боемска и уметничка енергија, со бројни кафулиња, видиковци и шарени куќички. Овој град со право се нарекува „Бисер на Пацификот“ и денес има околу 275 000 жители. Градот претставува родно место на модерното Чиле со оглед на тоа дека тука се основани бројни институции како и најстариот весник на шпански јазик „El Mercurio“. Валпраисое местото во кое свое засолниште од прогонот нашол и славниот чилеански поет Пабло Неруда. Потоа го посетуваме Вино дел Мар (*Vino del Mar*), познато летувалиште каде ги впиваме зраците на сонцето додека нозете нè ги заплискува водата на Тихиот Океан.

### Водопадите Игуасу (Iguazu)

Цена: 60,00 EUR

Се наоѓаат на истоимената река на границата помеѓу Аргентина и Бразил. Името потекнува од зборовите на племето Гуарани (*Guarani*) и значи голема вода. Целото подрачје околу самите водопади е прогласено за национален парк и се наоѓа на листата на Светско наследство на UNESCO. Самиот водопад се состои од 275 помали водопади, и тие заедно го прават најголемиот систем на водопади на светот. Најголемиот водопад се вика „дупката на фаволот“, во кој водата паѓа од височина од преку 100 метри, а звукот кој го произведува се врежува во сеќевање засекогаш. Водопади се наоѓаат во тропска шума опкружени со прекрасна природа, а рефлексивата од водата често формира виножито кое се наоѓа над површината. Во цената на излетот е вклучено: транспорт, влезница и водич.

### Статуата на Исус Христос Искупителот, Дона Марта и Лаге

Цена: 80,00 EUR

Овој ден го започнуваме со статуата на Исус Христос Искупителот на ридот Корковадо која спаѓа во седумте нови светски чуда. Подигната е во дваесеттите години на минатиот век. Денес стои со раширени раце над заливот Гванабара и ги благословува кариоките (жителите на Рио). Статуата е сместена на ридот Корковадо на височина од 710 метри, од која се пружа неверојатен поглед на живописните делови на Рио. Доколку временските услови ни дозволат денот ќе го разведриме со погледот од видиковецот *Vista Chinesa*, кај градбата која ја подигнале кинески имигранти на местото каде уживале во опиум бегајќи од тешката работа во хаџиендите околу Рио. Одиме и до видиковецот Дона Марта, од каде имаме панорамски поглед над градот, оттука ги забележуваме Шеќерната глава, стадионот Маракана, заливите Гуанабара и Корковадо. На крајот од денот се одмараме во зеленилото на паркот Лаге, или „Паркот на лагите“, каде што има прекрасна вила од почетокот на минатиот век што еден богат индустријалец и ја подарил на својата сопруга за таа да има простор за одржување на нејзините музички настани. Се шетаме и уживаме во зеленилото на овој парк.



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Во цената на излетот е вклучено: транспорт, локален водич и билет за воз до статуата на Исус Спасителот.

### Шеќерна глава, Олимписки булевар и стадионот Маракана

Цена: 85,00 EUR

Заминуваме на другата страна на Рио и ја посетуваме прочуената Шеќерна Глава, која се наоѓа над заливот Гуанабара, чишто име го симболизира издигнувањето на островот од заливот - кој е дел од атлантскиот океан. Планината го добила ова име поради нејзиниот облик, а Бразил е најголемиот извозник во светот токму на шеќер. Баш оттука е и прочуениот поглед на областа Урка, Ботафого и Копакабана. Потоа следи посета на боемскиот квартал во Рио, Санта Тереза. Овие улични и колоритни згради ја претставуваат сржта на Бразил. Не пропуштаме шанса да се прошетаме и по препознатливите скали на Хорхе Селарон. На ова место, бројни музички ѕвезди како *Snoor Dog* и групата *U2* имаат снимено спотови. Одиме на обилен бразилски ручек каде можете да вкусите автентични јадења како што се на пример феижоаде (црн грав), мокеке ("бразилска палеља"), *paõ de queijo* (пециво со сирење), но и многу други Бразилски деликатеси. За крај, се запознаваме со урбаната страна на Рио, каде не чекаат огромни графити на Олимпискиот булевар. Некогаш големите хангари, неодамна се искористени за израз на алтернативна уметност. Графитите го отсликуваат олимпискиот дух и планетарно заедништво во автохтон стил. Продолжуваме кон спортскиот бисер на Рио кој не смее да се пропусти е стадионот Маракана. Познатиот стадион сеуште претставува горчлив спомен на кариоките за „Мараканасо трагедијата“, кога во 1950. година шокантно им избега титулата светски првак.

Во цената на излетот е вклучено: превоз, водич и билет за жичарница за Шеќерната Глава.

Во цената не е вклучен: ручек, влезница на стадионот - Maracanã

### Сместување

Хотел \*\*\* во  
Лима \*\*/\*\*\*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотел \*\*\* (по локална категоризација) во Лима е сместувачки објект кој располага со двокреветни соби. Собите поседуваат тоалет. Услугата е на база ноќевање.

### Guesthouse во Куско

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Гестхаус (Guesthouse) во Куско е сместувачки објект каде собите се генерално помалку пространи, со два кревети и сопствен тоалет. Услугата е на база ноќевање.

Хотел \*\*\* во  
Копакабана \*\*\*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотел \*\*\* (по локална категоризација) во Копакабана е сместувачки објект кој располага со двокреветни соби. Собите поседуваат тоалет. Услугата е на база ноќевање.

Hotel \*\*\* во Ла  
Паз \*\*/\*\*\*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотел \*\*\* (по локална категоризација) во Ла Паз е сместувачки објект кој располага со двокреветни соби. Собите поседуваат тоалет. Услугата е на база ноќевање.

### Сместување во Салар де Ујуни

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Сместување во Салар де Ујуни е во базични шесткреветни соби во guesthouse (hospedaje) карактеристичен за пустинската област. Тоалетите се заеднички на секој кат.

Хостел во San Pedro de Atacama \*\*/\*\*\*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хостел во San Pedro de Atacama е сместувачки капацитет наменет пред се за помладата генерација, како и за оние на кои комфорот не им е на прво место. Собите се двокреветни. Услугата е на база ноќевање.

Хостел во Сантјаго \*\*/\*\*\*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хостелот во Сантјаго е сместувачки капацитет наменет пред се за помладата генерација, но и за оние на кои комфорот не им е на прво место. Собите се двокреветни. Услугата е на база ноќевање.

Хостел во Буенос  
Аирес

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хостел во Буенос Аирес е сместувачки капацитет наменет пред се за помладата генерација, како и за сите оние на кои комфорот не им е на прво место. Собите се двокреветни. Услугата е на база ноќевање.

Хостел во Foz de Iguazu

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хостел во Foz de Iguazu е сместувачки капацитет наменет пред се за младата генерација, како и за оние на кои комфорот не им е на прво место. Собите се двокреветни. Услугата е на база ноќевање.



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

## Хотел \*\*\* во Рио де Жанеиро

\*\*\*

Ова е пример сместување кое може да го очекувате. Договореното сместување може да биде поинакво, но слично во она што го пружа.

Хотел \*\*\* (по локална категоризација) во Рио де Жанеиро е сместувачки објект кој располага со двокреветни соби. Собите поседуваат тоалет. Услугата е на база ноќевање.

### Сајт

<https://www.mengopalace.com.br/en/>

### Адреса

Street: Corrêa Dutra  
31 – Flamengo  
Rio de Janeiro  
Brasil

### Превоз

#### Авион

Патнички авион (линиски авион или комерцијален транспортен авион) е голем авион првенствено наменет за комерцијален превоз на патници и товар.

#### Локален трансфер

Помало превозно средство за најчесто до 15 патници. Во зависност од земјата може да биде со помал или поголем комфор.

### Места

#### Белград

Белград (српски: Београд или Beograd) е главен град и најголем град во Србија. Градот се наоѓа на устието на реките Сава и Дунав во централна северна Србија, на местото каде што Панонската Низина се сретнува.

#### Будимпешта

Будимпешта е главен град на Унгарија и главен политички, индустриски, трговски и сообраќаен центар на земјата. Има преку 1,7 милиони жители. Во 1873 год. спојувањето на Будим и Стар Будим од десната страна на брегот на Дунав и Пешта од левата (источниот брег) доаѓа до создавање на денешниот град. Овој, еден од најубавите градови во Европа, има многу знаменитости од кои попознати се: Будимскиот дворец, Андрашева авенија, Плоштад на хероите и Милениумската подземна железница впишана во списокот на светско културно и природно наследство на УНЕСКО.

#### Париз

Париз е главен град на Франција и сигурно еден од најубавите градови во светот. Многумина го сметаат како град на љубовта, романтиката и град во кој многу уметници ја пронашле својата инспирација. Го нарекуваат и „градот на светлината“. Заштитен знак на градо е Ајфеловата кула, меѓутоа, во Париз има толку многу што да се види што просто нема да знаете од каде да започнете. Реката Сена, Триумфалната капија, Нотр Дам, Лувр, Латински квартал, Сакр Кер, Мулен Руж се само некои од многубројните знаменитости и атракции кои можете да ги видите во овој град.

#### Лима

Лима е главен град на Перу. Се наоѓа на западот на Перу, на реката Римак помеѓу Тихиот океан и Андите. Стариот дел на градот е под заштита на UNESCO и е многу богат со културно историски знаменитости.

#### Куско (Cusco)

Куско (Cusco) е град во Перу кој се наоѓа на Андите на надморска висина од 3400 метри. Градот некогаш бил престолнина на царството на Инките, а денес претставува појдовна точка за посета на изгубениот град на Инките Мачу Пикчу.

#### Копакабана (Copacabana)

Сорасабана е мирно гратче на брегот на највисокото пловно езеро Титикака. Во ова место се чести карневалите така што Копакабана е вистинска ризница на локални обичаи. На локалниот ајмарски јазик, Копакабана значи “поглед кон езерото”.

#### Ла Паз

Ла Паз е втор по големина град во Боливија. Ла Паз лежи на висина од 3650м надморска височина. Станува збор за највисоката престолнина на светот.

#### Салар де Ујуни

Најголемото солено земјиште на светот кое се протега на површина од преку 10 илјади километри квадратни. Се наоѓа на висорамнината Алтиплано во Боливија. Најголем град во тој регион е Ујуни.

#### San Pedro de Atacama (Атакама)

San Pedro de Atacama е чилеански град и комуна во провинцијата El Loa, регион Антофагаста. Има значаен археолошки музеј, археолошкиот музеј R. P. Gustavo Le Paige, со голема збирка реликви и предмети од регионот. Изворните рушевини во близина сега привлекуваат голем број на туристи заинтересирани за учење за преколумбиските култури.

#### Сантјаго де Чиле

Сантјаго де Чиле е главен град на Чиле сместен во централната долина на земјата на висина од 520м. Претставува еден од најразвиените градови на Јужна Америка. Има околу седум милиони жители.



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

## Буенос Аирес

Буенос Аирес е главен град на Аргентина. Неговото име во превод значи добар воздух. Се наоѓа на устието на реката Ла Плата во Атлантскиот океан. Буенос Аирес е културен, економски и образовен центар на Аргентина.

## Водопадите Игуасу

Игуасу водопадите се водопади на границата со Аргентина високи 82м. Од бразилска страна на водопадите се наоѓа градот Фоз де Игуасу, а од аргентинската Пуерто Игуасу. Во близина се наоѓа граница на уште една држава- Парагвај.

## Рио де Жанеиро (Rio de Janeiro)

Рио де Жанеиро (Rio de Janeiro) е најпознат град во Бразил. Спектакуларното природно опкружување, карневалот, самбата и плажите како Копакабана, Ипанема и Леблон, како и големата статуа на Исус над градот, се она по што се препознава овој град.

## Корисни информации

### Аргентина

#### 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Осмата држава на светот по површина (2.780.400 км<sup>2</sup>) Аргентина или службено Република Аргентина се простира на поголемиот дел од југоистокот на Јужна Америка. Поточно, Аргентина е сместена на подрачјето помечу Андите на запад и Атлантскиот океан на исток, додека на запад и југ се граничи со Чиле, на североисток со Бразил и Уругвај, а на север со Парагвај и Боливија. Иако е осма земја по површина, Аргентина со околу 40 милиони жители дури на 31то место на светот. Главниот град на државата, кој воедно претставува и автономно подрачје, е Буенос Аирес, додека покрај него од поважните аргентински градови ги издвојуваме Кордоба, Розарио, Мендоза, Тукуман, Ла Плата и Санта Фе. Аргентина е политички уредена како федеративна, демократска република и е поделена на 23 провинции и автономно подрачје на градот Буенос Аирес.

Поголемиот број Аргентинци денес се потомци од европски доселеници, и тоа најмногу Италијани и Шпанци, но бројни се и потомците Германци, Британци и Французи. Службен јазик е шпански со посебен нагласок познат по називот 'castellano'.

#### 2. ВИЗИ

За државјаните на Р. С. Македонија не е потребна виза за влез во земјата.

#### 3. ВАКЦИНИ И ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА

Не е потребна вакцина за влез во земјата. Се препорачува конзумирање на флаширана вода. Не постои стравување од епидемија и заразни болести.

\* Буенос Аирес и областа Патагонија не се ризични области во кои владее вирусот зика.

#### 4. ВРЕМЕНСКА ЗОНА

Временската зона во Аргентина е UTC -3

#### 5. КЛИМА

Речиси цела Аргентина се наоѓа во јужниот умерен појас, а климатската разноликост е условена со географската ширина и релјефот. Најголемиот дел на Аргентина има умерена клима; на крајниот север се чувствуваат суптропски влијанија (летните температури се повисоки од 27°C), на крајниот југ климата е остра, субполарна. Поради дождовните сенки на источната страна на Андите голем дел од Аргентина прима помалку врнежи од дожд, како што се гледа од вегетациското покривие.

#### 6. ХРАНА

Рај за гурмани! Веројатно најпопуларното аргентинско јадење е традиционалната скара - асадо. Популарна е и подготовката на јагнешко, свинско или јарешко на стап кој е цврсто зариеан во земја. Лебот од бело брашно е неизбежен прилог на масата, а dulce de leche и empanada се неизбежни аргентински јадења. Пократ асада и стековите, тука се и други специјалитети на скара како choriza - свински колбаси, morcilla - крвав колбас и сл. Зеленчукот и салатите се важен дел од аргентинската кујна. Компир, домат, кромид, зелена салата, модри патлициани и тиквички се многу високо рангирани на аргентинската скала за намирници.

Што се однесува до понудата за вино, најзастапени црвени вина се вината од сортите criolla, torrantes palomino, malbec, shiraz, sangiovese te barbera, додека од белите вина сортите semillon, chenin blanc, ugni blanc и chardonnay.

#### 7. БЕЗБЕДНОСТ

Општата состојба во Аргентина е на задоволително ниво. Сепак, треба строго да се води сметка за личните работи во Буенос Аирес, особено во периферните квартави поради честите кражби. Се препорачува парите и вредните предмети да се оставаат во хостелот.

#### 8. ОБЛЕКА

Доколку патувате во Аргентина во јануари/февруари кога е летна сезона за Буенос Аирес Ви требаат исклучиво летна гардероба, лесна и удобна облека и обувки. Доколку се одлучите за Патагонија, неопходна е зимска облека.

#### 9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Локална валута во Аргентина е аргентински пезос. 1ЕУР =15 пезоси, 1\$ = 14,5 пезоси

#### 10. СТРУЈА



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

Потребен Ви е адаптер за струја, со три влеза.

## 11. СУВЕНИРИ

Аргентинско вино, дрес од Марadona, мате чај.

### Боливија

#### 1. Општи податоци

Повеќе националната држава Боливија се наоѓа во централниот дел на Јужна Америка, сместена помеѓу Аргентина, Парагвај, Перу, Чиле и Бразил и не искача на море. Пред доаѓањето на шпанците, територијата на Боливија била дел од царството на Инките, најголемата држава во предколумбовска Америка. Конквистадорите ја завземале оваа област во 16-ти век и во најголемиот дел од нивното владеење била позната како Горно Перу, додека било под управа на Вицекралството Перу. Борбата за независност се одвивала од 1809 - 1825 година, по што е формирана република која своето име го добива по Симон Боливар. Боливија е демократска република поделена во 9 департмани, а вкупниот број на жители е околу 10 милиони. Главен град е Сукре, а седиштето на владата се наоѓа во Ла Паз. Официјален јазик е шпански, но уставот на Боливија признава уште 37 јазици од кои најпопуларен е Ајмарскиот јазик.

#### 2. Виза

За државјаните на Република Северна Македонија потребна е виза за влез во земјата.

#### 3. Вакцини и здравствена ситуација

Потребна е вакцина против жолта грозница за влез во земјата. Истата мора да се прими најкасно 10 дена пред заминување на патувањето. Се препорачува консумирање на флаширана вода.

#### 4. Временска зона

Боливија се наоѓа во UTC -4 временската зона

#### 5. Клима

Климата во Боливија е топла и влажна, иако климатските услови варираат во зависност од надморската височина. Во високите области, како на Андите, климата е ладна, сува и ветровита, додека во низините климата е поблага и влажна. Просечната годишна температура варира од 8°C на Алтиплано до 26°C во источните рамнини. Врнежите исто така зависат од надморската височина. Најврнежлив регион во земјата е Јунгас каде годишно просечно паѓа по 152cm дожд

#### 6. Храна

Разновидноста во Боливија допринело да нејзината кујна исто така изобилува со многу рецепти. Воглавно е составена од мешавина на индијански јадења со шпански специјалитети. Основни состојки се пченка, компир, мешунки, пиперки, но и јадења кои со себе ги донеле шпанците: пилешко месо, ориз и говедско месо. Во традиционалните јадења ќе најдете лути пиперчиња, морско прасе, киноа, јука. Во областа околу езерото Титикака, најпопуларна е тамошната пастрмка Трука. Посебно доживување во Боливија е да се јаде на некој од локалните плоштади. Национален пијалок во Боливија е мококочинчи, освежителен пијалок кој мора да се провери и се прави од суви кајсии, суво грозје, шеќер, цимер и каранфилче.

#### 7. Безбедност

Боливија спаѓа во земји со среден до висок ризик. Како израз на социјалните конфликти во земјата, демонстрациите се честа појава и знаат да доведат до блокирани градови и затворени патишта. Во околината на Ла Паз честа појава се ситни кражби па дополнително внимание при овие патувања би било од корист, исто така советуваме личните предмети од поголема вредност да ги оставате во хотелите. Се препорачува движење во групи, шетање по широки и добро осветлени улици во центарот на градот и избегнување на затемнети улочки во оддалечените делови на градот. Такси е најдобро доколку ви повика некој од хотелот или ресторантот.

#### 8. Облека

Разновидната клима условува да имате на себе повеќе слоеви облека. И неопходно е да се има и некое парче потопла облека поради посетите на пределите со висока надморска височина и пониските температури во вечерните часови.

#### 9. Пари

Локална валута е боливијано но можно е да се плаќа и во долари

1 ЕУР = 7 БОЛ; 1 УСД = 6,7 БОЛ. Не се препорачува употреба на платежни картички.

#### 10. Струја

Струјата во Боливија е 230V. Штекерите се најчесто исти како оние на европскиот пазар, затоа не би бил потребен адаптер.

### Бразил

#### 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Бразил е федерално конституирана република со преку 209 милиони жители. Во главниот град Бразилија (основан дури во 1960 година) живеат околу 4.2 милиони жители. Од 1822 година Бразил се изборил за независност од Португалија.

#### 2. ВИЗА

Виза за Бразил не е потребна за престој до 90 дена

#### 3. ВРЕМЕНСКА ЗОНА:

Временските зони во Бразил се UTC -5, UTC -4 и UTC -3. Нам ни е важна временската зона во која се наоѓа Рио де Жанеиро а тоа е UTC-3 (-5 часа во однос на нас).



#### 4. КЛИМА

Бразил зафаќа повеќе климатски појаси: пустински, екваторијален, тропски, суптропски, океански и умерен. Рио се наоѓа во тропската климатска зона. Летата се суви и највисоката температура изнесува околу 26 степени додека во зима највисоката температура достигнува до 32 степени. Просечната температура на морето се движи помеѓу 23 и 24 степени.

#### 5. ХРАНА И ПИЈАЛОК

Бразилската кујна влече свои корени од португалската така што нејзиниот вкус е во голем дел европеизиран. Исклучок се додатоците од африканската кујна (како аџараја). Главни состојки со оброците се ориз, помфрит, јајца и сл. Во Бразил многу ги сакаат нивните пецива познати како емпанаде. Feijoado е прочуено јадење каде се меша црн грав со месо, најчесто свинско. Национално слатко е кокадас кое се прави од кокос.

Sachasa е бразилска национална ракија. Во прашање е напиток од шеќерна трска а се користи најмногу за правење на познатиот коктел Caipirinha.

Задолжително се купува флаширана вода во продавниците.

#### 6. ЗДРАВЈЕ

Доказ за вакцинација против жолта грозница не е неопходен за градовите како Рио или Сао Паоло но надлежните бразилски органи можат да побараат жолт картон за време на патувањето од Бразил во другите латиноамерикански земји.

#### 7. ОСИГУРУВАЊЕ

Патничко осигурување не е задолжително но секако го препорачуваме за далечните дестинации. Можете да го уплатите во која било осигурителна компанија и да го понесете на патувањето, или може да го уплатите во агенцијата најдоцна 5 дена пред поаѓање.

#### 8. СИГУРНОСТ И БЕЗБЕДНОСТ

Бразил е држава во која туристите треба да се движат во градовите кои имаат звои туристички зони. Тие се со непрестано присуство на полиција и туристите можат слободно да се движат. Посетата на пацифичките фавели без локален водич во никој случај не се препорачува.

#### 9. ОБЛЕКА

Што се однесува до гардеробата, понесете летна гардероба и спакувајте што е можно помалку облека. Понесете и нешто со долги ракави и долги панталони пред се поради авионите. Исто така секогаш советуваме во рачниот багаж да спакувате гардероба за секој случај кои можат да ви се најдат во случај да се изгуби багажот.

#### 10. КОМУНИКАЦИЈА

Нашите мрежи во главно имаат покриеност во целиот Бразил. Во случај да ви е неопходен непрестан интернет постои варијанта за купување на локална SIM картичка. Интернет исто така поседуваат сместувањата и рестораните.

#### Чиле

##### 1. ОПШТИ ПОДАТОЦИ

Република Чиле е држава лоцирана во Јужна Америка, која се карактеризира со тесен и долг појас кој се простира помеѓу планинскиот венец на Андите и Тихиот океан. Се граничи со Перу, Боливија и Аргентина и е широко отворен кон Пацификот на запад. Нешто повеќе од 17 милиони луѓе живеат на површина од 756.950 км2. Главен и најголем град е Santiago de Chile. Денес, Чиле е една од најразвиените и највлијателните земји во Латинска Америка, со истакната воена и растечка економија. Чиле ја предводи Латинска Америка во човечкиот развој, приход по глава на жител, економски развој и ниска стапка на криминал.

##### 2. ВИЗИ

За државјаните на Р. С. Македонија не е потребна виза за влез во земјата.

##### 3. ВАКЦИНИ И ЗДРАВСТВЕНА СОСТОЈБА

Не е потребна вакцинација за влез во земјата. Се препорачува консумирање на флаширана вода. Не постои опасност од епидемија и заразни болести.

##### 4. ВРЕМЕНСКА ЗОНА

Чиле се наоѓа во временската зона UTC-4 .

##### 5. КЛИМА

Разноликоста во поглед на природните карактеристики на Чиле се условени и со таква клима. На север е најсушната пустина во светот на Атакамите, во средишниот дел е средоземна клима, додека на самиот југ е океанска клима. Во нејголемиот дел на земјата се изразени сите 4 годишни времиња.

##### 6. ХРАНА

Чилеанската кујна е мешавина од традиционална кујна со шпански специјалитети, настаната под силни влијанија, од кои морето е најзначајно од нив, поради што рибата и морските плодови се главните состојки на многу јадења. За разлика од јужноамериканската кујна за која најчесто се вели дека е зачинета, чилеанската кујна е блага, заснована на свежи состојки. Едно од најпопуларните јадења што не треба да се пропушти е куранто. Куранто е јадење со месо, школки, риба и зеленчук, традиционално подготвено во дупка ископана во земја, каде сите состојки се печат на оган, попримајќи малку земјен и чаден вкус, а потоа се крчкаат во котел додека не се направи садот. Типични чилеански јадења се Argollado de Chancho - парчиња свинско месо роловани во сланина и натопени во чили сос, Carbonada - супа од говедско месо со разни зеленчуци, компир, кромид, моркова, зелена пиперка и магдонос, Казуела де Аве - пилешка супа со парчиња пилешко месо, компири, грашок или грав, ориз или кнедли, Емпанада де Пино - лиснато тесто полнето со парчиња месо, кромид, маслинки, сушено грозје и парчиња зовриено јајце, печени во рерна, Palta Reina - авокадо исечено на половина и полнето со тунa и прелиено со мајонез, Pastel de Choclo - типичен летен оброк, пченка и месо, сецкан кромид, ситно сецкано пилешко, парчиња варено јајце и маслинки, печени во рерна. Кога станува збор за националните пијалоци, тие се секако најпопуларните чилеански вина кои важат за едни од најквалитетните во светот. Исто така, за национален пијалок се смета и писко, ракија од грозје од која се добива познатиот коктел pisco sour, мешавина од ракија од писко, белки од јајца и сок од лимон. Интересно е што Чиле и денес има спор со Перу околу авторот на тој пијалок.



ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ

Дебарца 15,  
1000 Скопје

ДДВ: 4080019583188

МБ:

Број на лиценца: УП 113-289 (Лиценца А)

Трансакциска сметка: 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

Телефон: 076 566 666

E-mail: kontakt@jungletribe.mk

Сајт: www.jungletribe.mk

## 7. БЕЗБЕДНОСТ

Безбедноста во Чиле е на задоволително ниво додека во ризични зони спаѓа само центарот на главниот град Santiago de Chile, каде не се препорачува движење навечер. Останатите делови на земјата се безбедни.

## 8. ОБЛЕКА

Доколку патувате во Чиле во јануари/февруари кога е летна сезона за Santiago de Chile Ви треба летна гардероба, лесна и удобна облека. Доколку се одлучите за Патагонија, неопходна е зимска гардероба.

## 9. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА

Локалната валута е чилеански пезос. 1\$ = 680 пезоси, 1ЕУР = 770 пезоси. Можете да менувате како долари така и евра а можете да плаќате и со платежни картички.

## 10. СТРУЈА

Струјата во Чиле е 220V и не е потребно да се користи адаптер.

## Перу

### 1. Општи податоци

Република Перу се наоѓа на западот на Јужна Америка и се граничи со Еквадор, Колумбија, Бразил, Боливија, Чиле и излегува на Тихиот океан. Територијата на Перу е колевка на една од најстарите цивилизации на светот, *Norte Chico* но и една од најпознатите и најнапредните цивилизации на светот, царството на Инките. Шпанската империја ја покорила оваа област за време на 16тиот век и основала Вицекралство со Лима како главен град. По стекнување независност во 1821 година, Перу поминувал низ период на политички немири и кризи. Територијата на Перу завзема површина нешто повеќе од 1.285.000 km<sup>2</sup> и е поделена на 25 региони. Официјален јазик на перу е шпанскиот, но во употреба се и кечуански, ајмарски.

Површина: 1.285.000 km<sup>2</sup>

Број на жители: 27.925.628

Главен град: **Лима** ( 9,2 милиони жители)

Националност: 45% се Индијанци, 37% Местиси (мешавина белци и Индијанци), 15% Европјани, 3% Кинези, Црнци и останати

Официјален јазик: **Шпански**

### 2. ВИЗИ

За државјаните на Р.С. Македонија не е потребна виза.

### 3. ВАКЦИНИ И ЗДРАВСТВЕНА СИТУАЦИЈА

Се препорачува конзумирање флаширана вода. Не постои опасност од епидемија и заразни болести.

### 4. ВРЕМЕНСКА ЗОНА

Перу се наоѓа во UTC -6 временска зона.

### 5. КЛИМА

Климата на Перу има две главни сезони: влажна и сува. Температурата е главно под влијание на висината, што повисоко се качувате станува сè постудено. На територијата на Перу може да се издвојат 3 потполно различни климатски региони: крајбрежна (пустинскиот дел до тихиот океан), планинска (Анди) и тропска климатска зона (Амазон)

### 6. ХРАНА

Перуанската кујна се смета за една од најдобрите, не само во Јужна Америка туку во целиот свет. Се темели на едно необично богатство на намирници и затоа е многу вкусна, оригинална и разнолика. Покрај компирот (*papa*) и пченката (*choclo*) меѓу основните намирници е и зеленчукот, слаткиот компир (*camote*) и *yucca* или маниока и тука е овошјето меѓу кои се наоѓаат различните видови банани и омилените авокадо и папаја. Во кујната се користат и многу видови морски и слатководни риби, морски плодови и различни видови месо како пилешко, јунешко, свинско како и месо од коза, лама, алапака и различен дивеч. Типично перуански јадења се: *Adobo de cerdo*- свинско во густ сос со ориз; *Aji de galina*-јадење од парчиња пилешко во сос од млеко, кромид, чили, лук, ореви и кашкавал; *Arroz con mariscos*-ориз со морски плодови; *Choclo*- варена пченка која најчесто се служи со кашкавал; *Ceviche*- свежа риба и морски плодови во маринада од лимон, лук и домати; *Lomo saltado*- парчиња месо маринирани во соја сос, чили, лук, стар кромид и домати печени на жар со компири.

Меѓу најомилените традиционални пијалаци е пијалакот од пченка *chicha de jora* (нешто слично на пиво) и *chicha morada* вкусен и сладок, освежувачки безалкохолен напиток од виолетова пченка со цимет кој потсеќа на греено вино, а се пие разладен. Перуанците може да се пофалат со својата "кола", жолта лимонада која има вкус на гума за цваќање, *Inca cola* што и воедно е најпродаван пијалак. Во Перу е исто така омилено и пивото-*cerveza*, а меѓу најпродаваните се *Cusqueña*, *Cristal*, *Arequipena pilsen* и националниот коктел *Pisco sour*. *Pisco sour* е мешавина на ракија од грозје, *pisco*, сок од лимета, шеќер и белка од јајце. Во повисоките делови на Перу, се пие познатиот чај од кока.

## 7. БЕЗБЕДНОСТ

Безбедноста во Перу е добра со исклучок на одредени предели, особено граничната зона со Колумбија и Еквадор. Кога станува збор за главниот град Лима, треба да се движите само во туристичките зони на центарот на градот и кварталите *Miraflores* и *Baranko*. Останатите делови на градот треба да се избегнуваат, особено ноќе.



Туристичките места како *Arekipe*, *Kuska* и *Akvas Kalientesa* се безбедни со напомена и тука да се води сметка за личните работи. Парите и вредните работи најдобро е да се остават во hostelите.

## 8. ОБЛЕКА

Слоевито облекување е неопходно за ова патување. За Лима потребна е летна гардероба заради високите температури додека за престојот во регионот Куска кој се наоѓа на 3400м надморска височина, слоевито облекување преку ден и потопла облека за вечерните часови. Исто така важни се и удобни обувки за пешачење.

## 9. ПАРИ

Локалната валута е Нуево Сол или само Сол, 1 еур - 3,6 сол, 1\$ - 3,2 сол.

## 10. СТРУЈА

Не е потребно да се користат адаптери за Перу.

### Важни напомени

\*Za ovo putovanje neophodna je vakcina protiv žute groznice.

### Напомени:

#### Општи напомени:

- Организатор на патувањето е JUNGLE TRAVEL од Србија со лиценца OTP 162/2020.
- При пријавување, потребно е да доставите копија од пасош/податоци од пасошот со кој патникот ќе патува на самото патување. Патникот мора задолжително да го провери траењето и исправноста на патниот документ, како и бројот на слободни страници потребни за патувањето.
- Сите пасоши мораат да имаат рок на важење минимум 180 дена (6 месеци) од датумот на враќање во земјата.
- Организаторот на патувањето го задржува правото на измена на одредени содржини од програмата, во случај на вонредни околности и работи кои агенцијата не може да ги предвиди, за време на склучување на договорот.
- Организаторот на патувањето не е овластен и не ја проценува валидноста на патните и други исправи.
- За сите информации кои се дадени по усмен пат, агенцијата не сноси никаква одговорност.
- Потписникот на Договорот за патување или претставникот на групата на патници е задолжен да ги информира и запознае сите патници со договорениот програм на патување, условите на плаќање, визирање и ОПШТИТЕ УСЛОВИ НА ПАТУВАЊЕ НА JUNGLE TRAVEL D.O.O. од Белград.
- Патниците се должни, два дена пред поаѓање, да го проверат точното време и место на поаѓање на групата.
- Патникот е должен сам да се запознае со правилата на однесување во земјата во која патување и да ги почитува важечките законски царински прописи.
- Во превозните средства најстрого е забрането пушење, конзумирање на алкохол и опојни средства.
- Патниците се должни да, во автобусите и другите превозни средства со кои се врши трансфер, останат на своите места и не смеат истите да ги напуштаат на места кои не се предвидени за пауза (граници, чек-поинт станици, патарини итн). Во случај патникот да го напушти возилото без претходен договор со претставникот на агенцијата, истиот сам ги сноси сите трошоци и последици.
- Патникот кој преку неадекватно однесување, ги вознемирува останатите патници или смета на шоферите и/или придружникот на групата во својата работа, ќе биде одма исклучен од патувањето и целата одговорност преоѓа на него/неа, без право на жалба и враќање на пари.
- Патникот е должен да ја почитува "саатницата" одредена од страна на претставникот на агенцијата на патувањето, во спротивно, претставникот на агенцијата има право да го исклучи патникот од патувањето.
- Во туристичките автобуси не е можна употреба на тоалет. Во согласност со планот и програмот на патувањето, паузи се прават на 3-4 часа (во зависност од локацијата и опременоста на бензинските станици), кои патниците можат да ги користат за употреба на тоалет.
- Агенцијата го одредува распоредот на седење, местото на поаѓање, местата за паузи и времетраењето на истите. Со плаќање на превозот, патникот го прифаќа горенаведеното, без право на приговор и жалба.
- Аранжманот е направен на база на минимум 10 патници за далечни патувања и 50 патници за европски патувања.
- Во случај на недоволен број на патници за реализација на аранжманот или други објективни околности, организаторот на патувањето ги информира патниците дека аранжманот е откажан – најкасно 10 дена пред датумот на поаѓање за далечни патувања и 5 дена пред датумот на поаѓање за европски патувања.
- Кај аранжманите кои вклучуваат превоз со авион, по купување на авио картата, невозможно е средствата да се вратат и во тој случај – важат условите на авио компанијата.
- Кај аранжманите кои вклучуваат low-cost авио компании, во случај на одложување на летот, откажување или губење на конекциите, патниците се должни сами да ги платат новонастанатите трошоци и агенцијата не може да влијае на околностите кои се надвор од нејзиниот домет.
- Цените на low cost аранжманите се подложни на промена. По уплата на авансот се проверуваат тарифите и на патникот му се потврдува цената на аранжманот.
- Агенцијата не сноси одговорност доколку дојде до промена на авио конекциите од страна на авио компаниите.
- Саатниците на летовите наведени во планот и програмот или добиени од страна на агенцијата се подложни на менување и зависат исклучиво од авио компанијата.
- Агенцијата го задржува правото да го одбере превозното средство за трансфер. Трансферот се врши до самото сместување, доколку истото е физички возможно.
- За сите понудени или достапни дополнителни доплати, кои имаат врска со планот и програмот на патувањето, или сместувањето, потребно е да се изјасните при пријавување.
- Доколку некој патник сам одлучи да смени дел од планот и програмот на патувањето, агенцијата нема обврска на тој патник да му обезбеди трансфер/ран или доцен check-in или check-out во сместувањето/различни ноќевања во сместувањата, од она што е предвидено со планот и програмот на патувањето.
- Малолетните патници за време на патувањето мора да имаат заверена согласност од родителите.
- Заради почитување на саатниците предвидени со програмот на патување, како и почитување на времето на останатите патници од групата, не постои можност за задржување на границите кои претставуваат излез од Европска Унија, поради заверување на сметки и враќање на данок од Европската Унија (TAX FREE)
- Наша препорака е да водите сметка за вашите лични документи и пари на Вашето патување.



- За овој аранжман се применуваат ОПШТИТЕ УСЛОВИ ЗА ПАТУВАЊЕ ускладени со YUTA стандардот.

**Напомени во врска со сместувањето:**

- Организаторот на патувањето, JUNGLE TRAVEL, го задржува правото на распоред по соби, во согласност со структурата на собите во сместувачкиот објект. Доколку постои можност, агенцијата се труди да излезе во пресрет на желбите на патниците (Ве молиме да имате разбирање. Ова патување пред сè треба да биде авантура и добра забава).
- Во сместувачките објекти се влегува првиот ден од престојот во согласност со правилата на самиот сместувачки објект. Начесто, check-in е во попладневните часови (14h или 15h), а check-out – последниот ден од престојот, најчесто до 10h или 11h.
- Описите на сместувачките објекти се од информативен карактер.
- Некои од дополнителните содржини на сместувачките објекти се достапни со доплата. Постои можност на отстапувања и промена на достапноста на некои содржини, бидејќи истите зависат исклучиво од сместувачките објекти (нпр. Сеф, паркинг, мини-бар, ТВ, клима уред...)
- Патникот е должен да ги почитува правилата на сместувачкиот објект и сам сноси одговорност доколку дојде да санкционирање од страна на персоналот на сместувачкиот објект
- Во некои сместувачки капацитет во Азија, Африка и Латинска Америка – нема врела вода.
- Сместувачките капацитети ги сместуваат патниците и го одредуваат распоредот и типот на собите спрема својата расположливост во дадениот момент. Агенцијата не е во можност да им потврди на клиентите дали креветите ќе бидат twin (раздвоени) или double (голем француски лежај), како ни спратноста во самото сместување, освен доколку тоа не е посебно назначено во Договорот. Клиентот со уплата на аранжманот се согласува со овие факти и условите на сместувањето, без право на жалба.
- Патниците кои патуваат сами во некои програми имаат можност да со доплата, престојуваат сами во еднокреветна соба. Доколку патникот сака да се спои со некој од другите патници од групата и не сака да плаќа доплата, прифаќа да се спои со било кое лице од групата, без оглед на возраста и полот на сопатникот. Во овие ситуации, агенцијата апсолутно не одговара за било какви евентуални непријатност или несогласувања кои патниците можат да ги имаат за време на патувањето.

**Напомена во врска со факултативните излети:**

- Факултативните излети не се задолжителен дел од патувањата и за факултативните излети не е обезбедена заштита во поглед на гаранција за патувањето.
- Термините и цените на факултативните излети се променливи и зависат од слободните термини по локалитетите, бројот на пријавени патници и други објективни околности.
- Факултативните излети се реализираат од страна на локални агенции. Jungle Travel не е во можност да влијае на работи кои се надвор од нејзиниот домет, односно се врзани за самата реализација на излетот.
- Факултативните излети се реализираат од локални туристички водичи, на самите локалитети, на англиски јазик. Со плаќање на излетот, патникот ги прифаќа сите услови на локалната агенција, без право на жалба.
- Агенцијата не може да влијае на времетраењето на патувањата до локалитетите, времето на поаѓање, враќање или обиколка, како ни стручноста на локалните водичи.
- При уплата на факултативен излет, патникот ги прифаќа условите на локалната агенција која е организатор на излетот. Доколку еден патник уплаќа излет во име на други патници, истиот е должен да ги извести сопатниците за условите на локалната агенција. Било какви измени и откажување од излетот по уплатата, не се можни, ниту е возможно, под било кои околности, да се рефундираат уплатените средства.
- Се молат сите патници, пред уплаќање на факултативен излет, да се информираат и упознаат со предвидениот план и услови за факултативниот излет.

**Напомена во врска со визите:**

- Патниците задолжително мора да се запознаат со визниот режим на државата во која патуваат.
- Некои амбасади бараат задолжително присуство на патникот за аплицирање за виза. Патниците се должни да ги спочитуваат правилата на амбасадата,
- Патниците се должни да ги достават документите за визирање, најдоцна 1 месец пред патувањето, а доколку не ги достават во наведениот рок, должни се сами да ја обезбедат визата за патување.
- Патниците кои не посеуваат нови биометриски пасоши на Република Македонија, должни се сами да се запознаат со визниот режим на државите во кои патуваат и сами да ги обезбедат визите за патување.
- Агенцијата не гарантира дека на патникот ќе му биде одобрена виза и не е овластена да утврдува валидност на документи.
- Агенцијата не сноси одговорност во случај на недобивање на виза.

Во согласност со одредбите од Законот за туризам на Република Србија, Организаторот на патувањето има депозит во висина од 7500,00 ЕУР и гаранција за патување за категорија на лиценца А35 во висина од 350.000,00 ЕУР, која во случај:

А) на insolventност на Организаторот на патувањето, се обезбедуваат:

1. трошоци за нужно сместување, исхрана и враќање на патниците од патувањето, до местото на поаѓање во земјата и странство,
2. побарување на уплатените средства на Патниците по основ на Договорот за туристичко патување, кое Организаторот на патувањето не го реализирал,
3. побарувања на уплатените средства на Патниците во случај на откажување на патувањето од страна на Патниците, во согласност со Општите Услови за Патување,
4. побарување на разликите меѓу уплатените средства по основ на Договор за туристичко патување и средствата намалени сразмерно за неизвршување или непотполно извршување на услуги, опфатени со Програмата на патување и во случај:

Б) Надокнади на штета која е нанесена врз Патникот со неисполнување, делумно исполнување или неуредно исполнети обврски на Организаторот на патувањето, кои се одредени со Општите услови и Програмата на патување:

1. За побарување на уплатените средства на Патникот по основ на Договор за туристичко патување кое Организаторот на патувањето не го реализирал и
2. За побарување на разлики меѓу уплатените средства по основ на Договорот за туристичко патување и средствата намалени сразмерно за неизвршена, или непотполно извршени услуги кои се опфатени со Програмата на патување.

Периодот на покривање на Гаранцијата за патување трае од датумот на нејзино издавање, па се до завршувањето на туристичкото патување, односно до враќање на Патниците на договореното одредиште.



**ЦЕЛ СВЕТ ДОО СКОПЈЕ**

Дебарца 15,  
1000 Скопје

**ДДВ:** 4080019583188

**МБ:**

**Број на лиценца:** УП 113-289 (Лиценца А)

**Трансакциска сметка:** 270-0736139401-84 ХАЛКБАНК АД Скопје

**Телефон:** 076 566 666

**Е-mail:** kontakt@jungletribe.mk

**Сајт:** www.jungletribe.mk

---

Гаранција по Договорот за Гаранција на патување број 0013/2020 од 10.01.2020, склучено со договарачот на осигурување - Националната асоцијација на туристички агенции ПУ "YUTA", Белград, ул. Кондина бр. 14, Полиса број 300067826 од 14.01.2020. Акционерско друштво за осигурување ДДОР НОВИ САД, Гаранцијата за патување се активира без одложување, односно во рок од 14 дена од денот на настанување на осигураниот случај, кај Националната асоцијација на туристички агенции ПУ "YUTA", +381 11 3228 686, по пишан пат или телеграма на адреса YUTA, Белград, ул. Кондина бр. 14, или на е-mail: garancijaputovanja@yuta.rs.

(Патникот своите права за надокнада на штета ги остварува врз основа на правосилни и извршни судски пресуди, односно одлуки на Арбитражниот суд или други вон-судски решенија на потрошувачки спор, во согласност со овие Општи услови и Општите услови на YUTA.)